

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

Бр. 08- *1722/1*
28.11.2019 година
Скопје

По разгледувањето на текстот на Предлог на законот за данокот на личен доход, објавен на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) на 8.11.2018 година и добиените забелешки од страна на компаниите - членки на Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Македонија, го дава следното

МИСЛЕЊЕ

по Предлог на законот за данокот на личен доход

I. Генерална констатација:

Во самиот Предлог - закон за данокот на доход видлива е поделбата на доходот во две групи и тоа: доход од труд и доход од капитал. За **доходот од труд** (плати, пензии, договори за дело, доход од авторски права, доход од самостојна дејност), се воведува прогресивност, односно дополнителна стапка од 18% за даночната основа која надминува 1.080.000 денари годишно, односно 90.000 денари месечно и **оданочување на доходот од капитал** (закуп и подзакуп, дивиденди, капитални добивки, добивки од игри на среќа, осигурување) и **другиот доход** со единствена стапка од 15% каде се забележува, покрај зголемувањето на даночната стапка од 10% на 15% и значително намалување на нормираните трошоци кај различните видови доход.

Во таа насока, се предлага да се воспостави систем на прогресивно оданочување со примена од 1.1.2019 година за **доходот од труд** (плати, пензии, договори за дело, доход од авторски права, доход од самостојна дејност), со воведување на прогресивност, односно дополнителна стапка од 18% за даночната основа која надминува 1.080.000 денари годишно, односно 90.000 денари месечно, а за **оданочување на доходот од капитал и другиот доход** да се остави простор за дебата со реалниот сектор, во насока на нивно допрецизирање, а со тоа да се обезбеди и одложена примена на оданочување на доходот од капитал и другиот доход од јануари 2021 година.



Association of
Balkan Chambers



Balkan Center for
Trade Promotion




Business Support on Your Doorstep



Excellent
SME & Medium Enterprises



The Voice of European Banks



SOUTHEAST EUROPEAN
COOPERATIVE INITIATIVE



II. Конкретни забелешки:

1. Во член 12, став 1, точка 14) е предвидено данок на доход да не се плаќа на „надоместок на ученици и студенти за време на задолжителна практична настава и обука во висина најмногу до 6.000 денари месечно“.

Се предлага висината на надоместокот на ученици и студенти за време на задолжителна практична настава и обука до кој нема да се плаќа данок да се зголеми на 8.000 денари месечно.

Ова се предлага од причини што е се` поголем недостатокот на квалификувани стручни кадри на пазарот на труд за потребите на стопанството, поради што заложбите се за се` поголема вклученост на практична настава и обука на учениците и студентите во образовниот процес со што би се продуцирале кадри со побаруваните вештини и квалификации. Со даночните ослободувања на надоместоците ќе се поттикнуваат работодавачите за исплата на повисоки износи на надоместоци што ќе претставува и мотивација за младите лица да се обучуваат и оспособуваат за побаруваните стручни занимања.

2. Во член 12, став 1, точка 35) е наведено дека данок на доход не се плаќа на „уплатен придонес во доброволен пензиски фонд за една календарска година, за вработени лица и за обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност, во висина до две просечни месечни бруто плати во Република Македонија, објавени во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика“.

Се предлага предвиденото даночно ослободување за уплатен придонес во доброволен пензиски фонд за една календарска година, на ист начин да се однесува и за уплатена премија за доброволно здравствено осигурување, поради што во наведената точка од член 12, по зборовите: „уплатен придонес во доброволен пензиски фонд“, да се додадат и зборовите: „уплатена премија за доброволно здравствено осигурување“.

Со доброволното приватно здравствено осигурување физичкото лице не добива поврат на премија, туку има директен и тековен бенефит од здравственото осигурување кој се остварува само во случаи на штетен настан (од здравствена природа, како што е превенција, дијагностика и лекување на болест). Исто така, по својата природа доброволното здравствено осигурување има повисоки квалитети од осигурувањето од колективна незгода (за повреда при работа) бидејќи опфатот е многу поголем но ја вклучува и незгодата (инвалидитет и болест) која во целост е ослободена од данок на личен доход.

3. Во член 12, став 1, точка 3б) е предвидено данок на доход да не се плаќа на „камати на депозити во износ до 15.000 денари на годишно ниво“.

Се предлага да се бришат зборовите: „до 15.000 денари на годишно ниво“, бидејќи оданочувањето на приходите од камати на штедни влогови значително ќе го намали интересот на штедење.

Соодветно на ова, во член 115, зборовите: „и оданочувањето на каматите на орочени штедни депозити“ да се бришат.

4. Во член 12, став 1, точка 40) е предвидено данок на доход да не се плаќа на „надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници на настани со времетраење не повеќе од 3 дена, организирани во рамки на активностите на организација основана согласно со Законот за здруженија и фондации, утврдени врз основа на документи за направените трошоци“.

Се предлага зборовите „Закон за здруженија и фондации“ да се заменат со зборовите „непрофитни организации (согласно Законот за здруженија и фондации, Закон за стопанските комори“. На овој начин ќе се опфатат и другите непрофитни организации покрај тие што се основани согласно Законот за здруженија и фондации

5. Во член 12 да се предвиди даночно ослободување и за надоместоци на трошоци за сместување (ноќевање или ноќевање со појадок) и превоз за лица кои не се вработени кај исплатувачот, а кои се ангажирани за извршување на работа кај исплатувачот во функција на неговата дејност врз основа на документи за направените трошоци, кои се опфатени со постојниот Закон за персоналниот данок од доход.
6. Висините на сите нормирани трошоци предвидени во Предлог-законот за данок од личен доход да се вратат на исто ниво како што се утврдени во постојниот Закон за персоналниот данок на доход (за авторски и сродни права, доход од закуп, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, други приходи).


Со предвиденото намалување на висината на нормираните трошоци се зголемува даночната основа на која се пресметува данокот на доход.

Со зголемување на даночната стапка од 10% на 15 % за доходот од права од индустриска сопственост, доходот од закуп и подзакуп, доходот од капитал, капиталните добивки, добивките од игри на среќа, доходот од осигурување и друг доход и намалувањето на висината на нормираните трошоци, пресметките покажуваат

дека трошоците за оданочување на овие видови на доход се зголемуваат и до 82%.



в.д. Извршен директор,
Билјана Пеова - Ѓурик

Изготвил: Љупка И. Самарџиска, виш советник 
Проверила/Одобрила: м-р Анета Трајковска, в.д. оперативен директор 